

2016077011

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.4.2016 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКА 2015/1863 НА СОВЕТОТ (ЗНБП) ОД 18 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/413/ЗНБП ВО ВРСКА СО РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ИРАН

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлука 2015/1863 на Советот (ЗНБП) од 18 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Иран.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- ембарго на стоки;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлука 2015/1863 на Советот (ЗНБП) од 18 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Иран.

Член 6

Рестриктивните мерки против Иран се воведуваат на неодредено време.

Член 7

Одлука 2015/1863 на Советот (ЗНБП) од 18 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Иран, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3197/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**,
с.р.

ОДЛУКА 2015/1863 НА СОВЕТОТ (ЗНБП)

од 18 октомври 2015 година

за изменување на Одлука 2010/413/ЗНБП во врска со рестриктивни мерки против Иран

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

- (1) На 26 јули 2012 година, Советот ја донесе Одлуката 2012/413/ЗНБП¹ за рестриктивни мерки против Иран.
- (2) На 24 ноември 2013 година, Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави, поддржани од Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика („Висок претставник“), постигнаа договор со Иран за Заеднички акциски план кој утврдува пристап кон постигнување на долгорочно сеопфатно решение на иранското нуклеарно прашање. Беше договорено, процесот кој води кон ова сеопфатно решение да опфати, како прв чекор, почетни заемно договорени мерки кои би се презеле од двете страни во траење од шест месеци и кои ќе се обноват со заемна согласност.
- (3) На 2 април 2015 година, Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави, поддржани од страна на Високиот претставник, се договорија за клучните параметри за Заедничкиот сеопфатен акциски план (ЗСАП) со Иран.
- (4) На 14 јули 2015 година, Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави, поддржани од страна на Високиот претставник, постигнаа договор со Иран за долгорочно сеопфатно решение на иранското нуклеарно прашање. Целосното спроведување на ЗСАП ќе обезбеди исклучително мирна иранска нуклеарна програма и ќе овозможи целосно укинување на сите санкции од нуклеарната сфера.
- (5) На 20 јули 2015 година, Советот за безбедност на Обединетите нации донесе Резолуција (РСБОН) 2231 (2015) за одобрување на ЗСАП, повикувајќи на негово целосно спроведување во согласност со распоредот утврден во ЗСАП и овозможувајќи преземање на дејства во согласност со ЗСАП.

¹ Одлука 2010/413/ЗНБП на Советот од 26 јули 2010 година за рестриктивни мерки против Иран и за укинување на Заедничкиот став 2007/140/ЗНБП (Сл. весник L 195, 27.7.2010 година, стр.39).

- (6) На 20 јули 2015 година, Советот го поздрави и одобри ЗСАП и се заложил да ги почитува неговите услови и договорениот план за спроведување. Советот исто така целосно ја поддржа РСБОН 2231 (2015).
- (7) Понатаму Советот повторува дека активностите и заложбите на Унијата во рамките на ЗСАП поврзани со укинувањето на санкциите ќе се спроведуваат во согласност со временската рамка и деталните аранжмани утврдени во ЗСАП и дека елиминирањето на економските и финансиските санкции би почнало да важи откако Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) ќе потврди дека Иран ги исполнила своите обврски во врска со нуклеарното прашање како што е наведено во ЗСАП.
- (8) Советот забележа дека одредбите од овој Заеднички акциски план договорени во Женева во 2013 година се продолжени за дополнителни шест месеци, со цел да се опфати периодот додека МААЕ да потврди дека Иран ги презела овие дејства.
- (9) Заложбата за укинување на сите санкции на Унијата од нуклеарната сфера во согласност со ЗСАП не е во спротивност со механизмот за решавање на спорови наведен во ЗСАП и на повторното воведување на санкциите на Унијата во случај Иран значително да не ги исполнува своите обврски од ЗСАП.
- (10) Во случај на повторно воведување на санкции од Унијата, ќе се обезбеди соодветна заштита за извршување на договорите кои се склучени во согласност со ЗСАП додека било во сила олеснувањето на санкциите, а во согласност со претходните одредби кога санкциите биле првично наметнати.
- (11) РСБОН 2231 (2015) предвидува, по потврдата од МААЕ во врска со заложбите на Иран во нуклеарната сфера како што е утврдено во ЗСАП, одредбите од РСБОН 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) и 2224 (2015) да престанат да важат.
- (12) РСБОН 2231 (2015) понатаму предвидува дека земјите треба да се усогласат со соодветните одредби кои се содржат во изјавата од 14 јули 2015 година, од Кина, Франција, Германија, Руската Федерација, Обединетото Кралство, Соединетите Американски Држави и Европската Унија, која е во прилог на Анекс Б кон РДСОН 2231 (2015), а која има за цел унапредување на транспарентноста и создавање на атмосфера погодна за целосно спроведување на ЗСАП.
- (13) Соодветните одредби кои се содржат во изјавата од 14 јули 2015 година опфаќаат механизам за ревизија и обезбедуваат одлуки за нуклеарни трансфери до, или активности со, Иран, рестрикција на оружје и балистички проектили, како и мерки за забрана за издавање на визи и замрзнување на имот кои се применливи на одредени лица или субјекти.
- (14) Во согласност со ЗСАП, земјите-членки треба да го прекинат спроведувањето на сите економски и финансиски санкции на Унијата од нуклеарната сфера, истовремено со потврдата од МААЕ за спроведување на

договорените нуклеарни мерки од страна на Иран.

- (15) Исто така, земјите-членки треба да воведат, на истиот датум, режим за овластување за ревизија и одлучување во врска со нуклеарните трансфери до, или активности со, Иран, кои не се опфатени со РСБОН 2231 (2015), целосно усогласен со ЗСАП.
- (16) Во согласност со ЗСАП, ќе се воспостави Заедничка комисија која се состои од претставници на Иран и Кина, Франција, Руската Федерација, Обединетото Кралство и Соединетите Американски Држави, со Високиот претставник, со цел надзор на спроведувањето на ЗСАП и ќе ги извршува функциите предвидени во ЗСАП.
- (17) Потребно е дополнително дејство од страна на Унијата со цел да се спроведат одредени мерки предвидени во оваа одлука.
- (18) Затоа, Одлуката 2010/413/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Одлука 2010/413/ЗНБП се менува како што следува:

- (1) во член 1, став 2 се заменува како што следува:

„2. Забраната од став 1 не се применува на директен или индиректен трансфер во Иран или за користење во Иран или во корист на Иран на предмети наведени во став 2(в), потстав 1 од Анекс Б кон РСБОН 2231 (2015) преку териториите на земјите-членки за реактори на лесна вода.

- (2) Во член 15, ставови 1, 2, 5 и 6 се заменуваат со следното:

„1. Земјите-членки, во зависност од своите национални органи и законодавство и во согласност со меѓународното право, особено поморското право и соодветните меѓународни договори за цивилно воздухопловство, вршат контроли на целиот товар на нивните територии што доаѓа од или е наменет за Иран, вклучително и оној на морските пристаништа и аеродроми, ако имаат информации кои даваат доволно причини да се смета дека товарот содржи производи чија испорака, продажба, трансфер или извоз се спротивни на оваа одлука.

2. Земјите-членки, доследно со меѓународното право, особено со поморското право, можат да побараат проверки на пловните објекти на отворено море со согласност на државата на знамето, доколку имаат информации кои даваат разумни основи за верување дека пловните објекти носат предмети за снабдување, продажба, трансфер или чиј извоз се врши спротивно на оваа одлука.

5. Во случаи каде е извршена проверката наведена во став 1 или 2, земјите-членки ги заплenuваат и уништуваат предметите (по пат на уништување, правејќи ги неупотребливи, чување или пренесување во земја различна од

земјата на потекло или во одредишна земја заради уништување), чија достава, продажба, трансфер или извоз се презема спротивно на оваа одлука. Таквото заплenuвање и отстранување ќе се изврши на трошок на увозникот или, ако не е возможно да се наплатат овие трошоци од увозникот, тие можат, во согласност со националното законодавство, да се наплатат од друго лице или субјект кои се одговорни за обид за незаконско снабдување, продажба, трансфер или извоз.

6. Се забранува давање на услуги поврзани со полнење гориво или снабдување на брод или друг вид услуга на бродовите во сопственост на Иран или на бродовите под договор со Иран, вклучително и изнајмени пловни објекти, од страна на граѓани на земјите-членки или од териториите во надлежност на земјите-членки, ако постојат информации, кои даваат разумни основи да се смета дека бродовите носат стока, чија испорака, продажба, трансфер или извоз се забранети според оваа одлука, освен ако давањето на такви услуги е потребно за хуманитарни цели или додека товарот биде проверен, и ако е потребно да биде заплнет и уништен, во согласност со член 10(1), (2) и (5).

(3) Член 18 се заменува како што следува:

„Се забранува давање, од граѓани на земјите-членки или од териториите на земјите-членки, на инженерски услуги или услуги за одржување на ирански товарни воздухоплови, ако постојат информации кои даваат разумни основи да се смета дека товарниот воздухоплов носи предмети, чија испорака, продажба, трансфер или извоз се вршат спротивно на оваа одлука, освен ако давањето на такви услуги е потребно за хуманитарни и безбедносни цели или додека товарот да биде проверен, и ако е потребно да биде заплнет и уништен, во согласност со член 15(1) и (5).“.

(4) во член 19(1), се додава следната точка:

„(г) други лица именувани од страна на Советот за безбедност кои се вклучени во, или директно се поврзуваат со, или давале помош на, иранските чувствителни активности за ширење на нуклеарно оружје кои се преземени спротивно на заложбите на Иран од Заедничкиот сеопфатен акциски план (ЗСАП) или развојот на системи за достава на нуклеарно оружје, вклучително и преку вклучување во набавката на забранети предмети, стоки, опрема, материјали и технологија утврдена во изјавата во прилог на Анекс Б кон РСБОН 2231 (2015); кои помагале на именувани лица или субјекти во избегнување или постапувајќи недоследно на ЗСАП или РСБОН 2231 (2015); кои дејствувале во име или по насока на именувани лица или субјекти, како што се наведени во Анекс III.

(д) други лица кои не се опфатени со Анекс III кои се вклучиле во, директно се поврзуваат со, или давале помош на, иранските чувствителни активности за ширење на нуклеарно оружје кои се преземени спротивно на заложбите на Иран од Заедничкиот сеопфатен акциски план (ЗСАП) или развојот на системи за достава на нуклеарно оружје, вклучително и преку вклучување во набавката на забранети

предмети, стоки, опрема, материјали и технологија утврдена во изјавата во прилог на Анекс Б кон РСБОН 2231 (2015) или во оваа одлука; кои помагале на именувани лица или субјекти во избегнување или постапувајќи недоследно на ЗСАП, РСБОН 2231 (2015) или на оваа одлука; кои дејствувале во име или по насока на именувани лица или субјекти, како што се наведени во Анекс IV.“.

- (5) во член 19, став 2 се заменува како што следува:

„2. Забраната од став 1 од овој член не се применува на транзитот преку териториите на земјите-членки за целите на активностите кои се директно поврзани со предметите наведени во став 2(в), потстав 1 од Анекс Б кон РСБОН 2231 (2015) за реактори на лесна вода.“.

- (6) во член 19(7), точка (ii) се заменува како што следува:

„(ii) промовирање на целите од РСБОН 2231 (2015), вклучително и онаму каде се применува член XV од Статутот на МААЕ;“.

- (7) Во член 19, ставови 9 и 10 се заменуваат со следното:

„9. Во случаите кога според ставови 4, 5 и 7 одредена земја-членка дозволи влез или транзит низ нејзина територија на лица кои се вклучени во Анекс I, II, III или IV, дозволата се ограничува на целта за која е дадена и на лицата на кои се однесува.“.

10. Една земја-членка која сака да ги дозволи изземањата наведени во став 7(i) и (ii) ги поднесува предложените овластувања за одобрување до Советот за безбедност.“.

- (8) во член 20(1), се додаваат следните точки:

„(г) други лица или субјекти именувани од страна на Советот за безбедност кои се вклучени во, или директно се поврзуваат со, или им е дадена помош за, иранските чувствителни активности за ширење на нуклеарно оружје кои се преземени спротивно на залогбите на Иран од ЗСАП или развојот на системи за достава на нуклеарно оружје, вклучително и преку вклучување во набавката на забранети предмети, стоки, опрема, материјали и технологија утврдена во изјавата во прилог на Анекс Б кон РСБОН 2231 (2015); кои помагале на именувани лица или субјекти во избегнување или постапувајќи недоследно на ЗСАП или РСБОН 2231 (2015); кои дејствувале во име или по насока на именувани лица или субјекти, или биле поседувани или контролирани од именувани лица или субјекти, како што се наведени во Анекс III;“.

(д) други лица или субјекти кои не се опфатени со Анекс III кои се вклучиле во, директно се поврзуваат со, или давале помош на, иранските чувствителни активности за ширење на нуклеарно оружје кои се преземени спротивно на залогбите на Иран од Заедничкиот сеопфатен акциски план (ЗСАП) или развојот на системи за достава на нуклеарно оружје, вклучително и преку вклучување во набавката на

забранети предмети, стоки, опрема, материјали и технологија утврдена во изјавата во прилог на Анекс Б кон РСБОН 2231 (2015) или во оваа одлука; кои помагале на именувани лица или субјекти во избегнување или постапувајќи недоследно на ЗСАП, РСБОН 2231 (2015) или оваа одлука; кои дејствувале во име или по насока на именувани лица или субјекти, или биле поседувани или контролирани од именувани лица или субјекти, како што се наведени во Анекс IV.“.

(9) во член 20(3), последната формулација се заменува како што следува:

„по известувањето, од страна на засегнатата земја-членка до Советот за безбедност, за намерата да дозволи, каде што е соодветно, пристап до таквите фондови и економски ресурси и доколку нема негативна одлука од Советот за безбедност во рок од пет работни дена од таквото известување.“.

(10) во член 20, став 4 се заменува како што следува:

„4. Изземања може да се дозволат за финансиски средства и економски ресурси кои се:

- (а) потребни за вонредни трошоци, по известување од страна на засегнатата земја-членка до, и одобрување од, Советот за безбедност;
- (б) предмет на судски, административен или арбитражен залог или пресуда, во кој случај финансиските средства и економските ресурси можат да се користат за задоволување на тој залог или пресуда доколку залогот или пресудата биле внесени пред датумот на РСБОН 1737 (2006) и не се во корист на лицето или субјектот наведени во став 1 од овој член, по известувањето од страна на засегнатата земја-членка до Советот за безбедност;
- (в) потребни за активностите кои се директно поврзани со предметите утврдени во став 2(в), потстав 1 од Анекс Б кон РСБОН 2231 (2015) за реактори на лесна вода.
- (г) потребни за цивилни проекти за нуклеарна соработка опишани во Анекс III од ЗСАП, по известување од страна на засегнатата земја-членка до, и одобрување од страна на, Советот за безбедност;
- (д) потребни за активностите кои се директно поврзани со предметите утврдени во членови 26б и 26г, или со која било друга активност која е потребна за спроведување на ЗСАП, по известување од страна на засегнатата земја-членка до, и одобрување од страна на, Советот за безбедност.“.

(11) во член 20, став 6 се заменува како што следува:

„6. Став 1 не спречува именувано лице или субјект да изврши плаќање според договор кој влегол во сила пред наведувањето во списокот на тоа лице или субјект, доколку соодветната земја-членка утврдила дека:

- (а) договорот не е поврзан со ниту еден забранет предмет, материјал, опрема, стоки, технологии, помош, обука, финансиска помош, инвестиција, посреднички услуги или услуги наведени во оваа одлука;
- (б) плаќањето не се прима директно или индиректно од страна на лице или субјект наведени во став 1,

и по известување од страна на релевантната земја-членка до Советот за безбедност за намерата да изврши или прими плаќања или да одобри, онаму каде е соодветно, одмрзнување на финансиски средства или економски ресурси за оваа цел, 10 работни дена пред тоа одобрување.“.

(12) Член 22 се заменува како што следува:

Не се дозволени какви било барања, вклучувајќи барања за надомест или други барања од овој вид, како што се барање за надомест на штета или побарување под гаранција, во врска со кој било договор или извршување на трансакција која била под влијание, директно или индиректно, целосно или делумно, поради мерките договорени според РСБОН 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010), 2231 (2015), вклучувајќи ги и мерките на Унијата или која било земја-членка во согласност со, како што се бара од страна на или во врска со, спроведувањето на соодветните одлуки на Советот за безбедност или мерките опфатени со сегашната одлука, кои се доделуваат на именувани лица или субјекти наведени во Анекс I, II, III или IV, или кое било друго лице или субјект во Иран, вклучувајќи ги и Владата на Иран, или кое било лице или субјект кој делува преку барање или во корист на кое било лице или субјект.“.

(13) Член 23 се заменува како што следува:

„1. Советот спроведува измени на Анекс I и III врз основа на одлуките донесени од Советот за безбедност.

2. Советот, со одлука донесена едногласно по предлог на земјите-членки или од Високиот претставник на Унијата за прашањата од надворешните работи и безбедносна политика, го подготвува списокот од Анекси II и IV и ги донесува измените за него.“.

(14) Во член 24, ставови 1 и 2 се заменуваат со следното:

„1. Кога Советот за безбедност во списокот вклучува лице или субјект, Советот го вклучува тоа лице или субјект во Анекс III.

2. Кога Советот одлучува одредено лице или субјект да подлежи на мерките наведени во член 19(1)(б), (в) и (д) и член 20(1)(б), (в) и (д), тој соодветно ги менува Анекси II и IV.“.

(15) Член 25 се заменува како што следува:

„1. Анекси I, II, III и IV ги вклучуваат причините за вклучување во списокот на лица и субјекти, како што е предвидено од Советот за безбедност или од Комитетот во однос на Анекс I и од Советот за безбедност

во однос на Анекс III.

2. Анекси I, II, III и IV, онаму каде е соодветно, исто така ги вклучуваат информациите кои се потребни за идентификација на засегнатите лица или субјекти, како што е предвидено од Советот за безбедност или од Комитетот во однос на Анекс I или од Советот за безбедност во однос на Анекс III. Во однос на лицата, таквите информации може да вклучуваат имиња, псевдоними, датум и место на раѓање, државјанство, број на пасош и лична карта, пол, адреса, ако е позната, и функцијата или професијата. Во однос на субјектите, таквите информации може да вклучуваат имиња, место и датум на регистрација, регистарски број и место на вршење дејност. Анекси I, II, III и IV исто така го наведуваат и датумот на именување.“.

(16) во член 26, став 4 се заменува како што следува:

„4. Привремено се прекинуваат мерките наведени во членови 19(1)(а), 20(1)(а), 20(2) и 20(12), доколку се применуваат за лица и субјекти наведени во Анекс V.

5. Привремено се прекинуваат мерките наведени во членови 19(1)(б) и (в), 20(1)(б) и (в), 20(2) и 20(12), доколку се применуваат за лица и субјекти наведени во Анекс VI.“.

(17) Член 26а се заменува како што следува:

„Член 26а

1. Привремено се прекинуваат мерките утврдени во член 1(1)(а), (б), (г) и (д), членови 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ѓ, 4е, 4ж, 4з, 4с, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18а, 18б, членови 20(7), 20(11), 20(13), 20(14), членови 21 и 26б.“.

(18) Се вметнуваат следните членови:

„Член 26в

1. Директната или индиректната достава, продажба или трансфер до, или за употреба во, или во корист на, Иран, од страна на жители на земјите-членки или преку териториите на земјите-членки, или со употреба на пловни објекти или воздухоплов под нивна надлежност, на следните предмети, материјали, опрема, стоки или технологија, без разлика дали потекнува од нивните територии или не, подлежи на одобрување, врз основа на секој случај посебно, од страна на Советот за безбедност:

(а) сите предмети, материјали, опрема, стоки и технологија кои се содржат во списокот на Групата на нуклеарни снабдувачи;

(б) секој дополнителен предмет доколку земјата-членка утврди дека би можел да придонесе за активности поврзани со повторна обработка или збогатување или активности поврзани со тешка вода кои не се во согласност со ЗСАП.

2. Условот од став 1 од овој член не се применува на снабдувањето, продажбата или трансферот до Иран на опрема наведена во став 2(в), потстав 1 од Анекс Б кон РСБОН 2231 (2015) за реактори на лесна вода.

3. Земјите-членки кои се впуштаат во активностите наведени во ставови 1 и 2 обезбедуваат дека:

- (а) се исполнети условите, како што е соодветно, од Упатството утврдено во списокот на Групата на нуклеарни снабдувачи;
- (б) имаат добиено и се во состојба ефективно да го спроведуваат правото за проверка на крајниот корисник и локацијата за крајната употреба на кој било набавен предмет;
- (в) го известуваат Советот за безбедност, како што е соодветно, во рок од десет дена од снабдувањето, продажбата или трансферот; и
- (г) во случајот на набавени предмети, материјали, опрема, стоки и технологија опфатена во списокот на Групата на нуклеарни снабдувачи, исто така ќе ја известат МААЕ во рок од десет дена од снабдувањето, продажбата или трансферот.

4. Условот од став 1 не се применува на снабдувањето, продажбата или трансферот на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија и давањето на каква било сродна техничка помош, обука, финансиска помош, инвестиција, брокерски услуги или други услуги, што е директно поврзано со:

- (а) потребната измена на две каскади во погонот Фордов за производство на стабилни изотопи;
- (б) извозот на збогатен ураниум од Иран поголем од 300 килограми во замена за природен ураниум; или
- (в) осовременувањето на реакторот Арак врз основа на договорен концептиски проект и, последователно, на договорен проект за таков реактор,

доколку земјите-членки обезбедат дека:

- (а) сите тие активности се преземаат строго во согласност со ЗСАП;
- (б) ќе го известат Советот за безбедност и Заедничката комисија за таквите активности десет дена порано;
- (в) се исполнети условите, како што е соодветно, од Упатството утврдено во списокот на Групата на нуклеарни снабдувачи;
- (г) го имаат добиено и се во состојба ефективно да го спроведуваат правото за проверка на крајниот корисник и локацијата за крајната употреба на кој било набавен предмет; и
- (д) во случајот на набавени предмети, материјали, опрема, стоки и

технологија опфатена во списокот на Групата на нуклеарни снабдувачи, исто така ќе ја известат МААЕ во рок од десет дена од снабдувањето, продажбата или трансферот.

5. Давањето на техничка помош или обука, финансирање или финансиска помош, инвестиција, брокерски услуги или други услуги поврзани со снабдувањето, продажбата, трансферот, производството или употребата на предметите, материјалите, опремата, стоките и технологијата наведени во став 1 на кое било лице, субјект или тело во, или за употреба во, Иран, подлежи на одобрување врз основа на секој случај посебно, од страна на Советот за безбедност.

6. Инвестирањето на териториите во надлежност на земјите-членки од страна на Иран, негови жители или субјекти во Иран или во негова надлежност, или од страна на лица или субјекти кои дејствуваат во нивно име или по нивни насоки, или од страна на субјекти кои се во сопственост на или контролирани од нив во сите трговски активности кои вклучуваат ископување на ураниум или производство или употреба на нуклеарни материјали како што се наведени во Дел 1 од списокот на Групата на нуклеарни снабдувачи, подлежи на одобрување од страна на Советот за безбедност врз основа на секој случај посебно.

7. Набавката на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија од Иран, наведени во став 1, од страна на жители на земјите-членки, или користејќи нивни пловни објекти или воздухоплови со нивно знаме, подлежи на одобрување од страна на Заедничката комисија, врз основа на секој случај посебно, без разлика дали истите потекнуваат од територијата на Иран или не.

8. Соодветната земја-членка ги известува другите земји-членки за секое одобрување дадено во согласност со, или за активностите кои се преземаат во согласност со овој член.

Член 26г

1. Директното или индиректното снабдување, продажба или трансфер до, или за употреба во, или во корист на, Иран, од страна на жители на земјите-членки или преку териториите на земјите-членки, или користејќи пловни објекти или воздухоплов во нивна надлежност, на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија кои не се опфатени со член 26в или член 26д кои би можеле да придонесат за активности за повторно производство или збогатување, поврзани со тешка вода или други активности кои се недоследни со ЗСАП, подлежи на одобрување од страна на надлежните органи од земјата-членка извозник, врз основа на секој случај поединечно, без разлика дали потекнуваат од нивните територии или не.

Унијата ги презема потребните мерки за утврдување на соодветните производи кои ќе бидат опфатени со оваа одредба.

2. Условот од став 1 од овој член не се применува на снабдувањето, продажбата или трансферот до Иран на опрема наведена во тој став за

реактори на лесна вода.

3. Земјите-членки кои се впуштаат во активностите наведени во ставови 1 и 2 обезбедуваат дека ги добиле и се во состојба ефективно да го спроведуваат правото за проверка на крајниот корисник и локацијата за крајната употреба на кој било набавен предмет.

4. Земјите-членки кои се впуштаат во активностите наведени во став 2 ги известуваат другите земји-членки во рок од десет дена по извршените активности.

5. Условот од став 1 не се применува на снабдувањето, продажбата или трансферот на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија и давањето на каква било сродна техничка помош, обука, финансиска помош, инвестиција, посреднички услуги или други услуги, што е директно поврзано со:

- (а) потребната измена на две каскади во погонот Фордов за производство на стабилни изотопи;
- (б) извозот на збогатен ураниум од Иран поголем од 300 килограми во замена за природен ураниум; или
- (в) осовременувањето на реакторот Арак врз основа на договорен концептиски проект и, последователно, на договорен проект за таков реактор,

доколку земјите-членки обезбедат дека:

- (а) сите тие активности се преземаат строго во согласност со ЗСАП;
- (б) ќе ги известат другите земји-членки десет дена пред почетокот на тие активности; и
- (в) го имаат добиено и се во состојба ефективно да го спроведуваат правото за проверка на крајниот корисник и локацијата за крајната употреба на кој било набавен предмет.

6. Давањето на техничка помош или обука, финансирање или финансиска помош, инвестиција, брокерски услуги или други услуги поврзани со снабдувањето, продажбата, трансферот, производството или употребата на предметите, материјалите, опремата, стоките и технологијата наведени во став 1 на кое било лице, субјект или тело во, или за употреба во, Иран, подлежи на одобрување врз основа на секој случај посебно, од страна на надлежните органи на соодветната земја-членка.

7. Инвестирањето на териториите во надлежност на земјите-членки од страна на Иран, негови жители или субјекти во Иран или во негова надлежност, или од страна на лица или субјекти кои дејствуваат во нивно име или по нивни насоки, или од страна на субјекти кои се во сопственост на или контролирани од нив во сите трговски активности кои вклучуваат технологии наведени во став 1 подлежи на одобрување од страна на

надлежните органи на соодветната земја-членка врз основа на секој случај посебно.

8. Набавката на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија од Иран, наведени во став 1, од страна на жители на земјите-членки, или користејќи нивни пловни објекти или воздухоплови со нивно знаме, подлежи на одобрување од страна на надлежните органи на соодветната земја-членка, врз основа на секој случај посебно, без разлика дали истите потекнуваат од територијата на Иран или не.

9. Надлежните органи на земјите-членки не даваат одобрување за која било достава, продажба, трансфер или набавка на предметите, материјалите, опремата, стоките и технологијата наведена во став 1, доколку утврдат дека засегнатата достава, продажба, трансфер или набавка или давањето на засегнатата услуга би придонело за активности кои не се во согласност со ЗСАП.

10. Соодветната земја-членка ги известува другите земји-членки за нејзината намера да даде одобрување во согласност со овој член, најмалку 10 дена порано.

Член 26д

1. Се забранува директното или индиректното снабдување, продажба, трансфер до, или за употреба во, или во корист на, Иран, од страна на жители на земјите-членки, или преку териториите на земјите-членки, или со употреба на пловни објекти или воздухоплов во нивна надлежност, на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија кои се содржат во списокот за Контролен режим за ракетна технологија или кој било друг дополнителен предмет кој би можел да придонесе за развојот на системи за достава на нуклеарно оружје, без разлика дали потекнуваат од нивните територии или не.

Унијата ги презема потребните мерки за утврдување на соодветните предмети кои ќе бидат опфатени со оваа одредба.

2. Исто така се забранува:

- (а) обезбедување на техничка помош, инвестиција, или посреднички услуги, поврзани со предмети, материјали, опрема, стоки и технологија наведени во став 1 или со обезбедување, производство, одржување и употреба на овие предмети, материјали, опрема, стоки и технологија, директно или индиректно за секое лице, субјект или орган во, или за употреба во Иран;
- (б) обезбедување на финансирање или финансиска помош поврзана со производи и технологија наведени во став 1, вклучувајќи особено грантови, заеми и осигурување на извозни кредити, за секаков вид на продажба, набавка, трансфер или извоз на овие предмети и технологии или за обезбедување на соодветна техничка помош, услуги за обука или помош, директно или индиректно на кое било лице, субјект или орган

во, или за употреба во Иран;

- (в) да се учествува свесно или намерно во активности чија цел или резултат е избегнување на забраните наведени во точки (а) и (б).
- (г) да се врши инвестирање на териториите во надлежност на земјите-членки од страна на Иран, негови жители или субјекти во Иран или во негова надлежност, или од страна на лица или субјекти кои дејствуваат во нивно име или по нивни насоки, или од страна на субјекти кои се во сопственост на или се контролирани од нив во сите трговски активности кои вклучуваат технологии наведени во став 1.

3. Се забранува набавката на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија од Иран, наведени во став 1, од страна на жители на земјите-членки, или користејќи нивни пловни објекти или воздухоплови со нивно знаме, без разлика дали истите потекнуваат од територијата на Иран или не.

Член 26г

1. Снабдувањето, продажбата или трансферот до Иран, од страна на жители на земјите-членки, или од териториите на земјите-членки, или со употреба на пловни објекти или воздухоплов во нивна надлежност, на графит и суровини или полуготови метали, како на пример алуминиум и челик, подлежи на одобрување од страна на надлежниот орган на земјата-членка извозник, без разлика дали истите потекнуваат од нивните територии или не.

Унијата ги презема потребните мерки за утврдување на соодветните предмети кои ќе бидат опфатени со оваа одредба.

2. Давањето на:

- (а) техничка помош или обука и други услуги во врска со предметите наведени во став 1;
- (б) финансирање или финансиска помош за какво било снабдување, продажба или трансфер на предмети наведени во став 1 или за давање на сродна техничка помош и обука, исто така подлежи на одобрување од страна на надлежниот орган на соодветната земја-членка.

3. Надлежните органи на земјите-членки нема да даваат одобрување за какво било снабдување, продажба или трансфер на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија наведени во став 1 доколку:

- (а) утврдат дека снабдувањето, продажбата или трансферот или давањето на засегнатата услуга би:
 - (i) придонело кон активности за повторно производство или збогатување или активности поврзани со тешка вода или други нуклеарни активности кои не се во согласност со ЗСАП;
 - (ii) придонеле кон воени или балистички ракетни програми на Иран; или

(iii) оделе директно или индиректно во корист на Иранската револуционерна гарда;

(б) договорите за испорака на тие предмети или помош не опфаќаат соодветни гаранции за крајниот корисник.

4. Соодветната земја-членка ги известува другите земји-членки за нејзината намера да даде одобрување во согласност со овој член, најмалку 10 дена порано.

Член 26е

1. Снабдувањето, продажбата или трансферот до Иран, од страна на жители на земјите-членки, или од териториите на земјите-членки, или со употреба на пловни објекти или воздухоплов во нивна надлежност, на софтвер за интегрирање на индустриски процеси, подлежи на одобрување од страна на надлежниот орган на земјата-членка извозник, без разлика дали истите потекнуваат од нивните територии или не.

Унијата ги презема потребните мерки за утврдување на соодветните производи кои ќе бидат опфатени со оваа одредба.

2. Давањето на:

(а) техничка помош или обука и други услуги во врска со предметите наведени во став 1;

(б) финансирање или финансиска помош за какво било снабдување, продажба или трансфер на предмети наведени во став 1 или за давање на сродна техничка помош и обука, исто така подлежи на одобрување од страна на надлежниот орган на соодветната земја-членка.

3. Надлежните органи на земјите-членки нема да даваат одобрување за какво било снабдување, продажба или трансфер на предмети, материјали, опрема, стоки и технологија наведени во став 1 доколку:

(а) утврдат дека снабдувањето, продажбата или извозот или давањето на засегнатата услуга би:

(i) придонело кон активности за повторно производство или збогатување или активности поврзани со тешка вода или други нуклеарни активности кои не се во согласност со ЗСАП;

(ii) придонеле кон воени или балистички ракетни програми на Иран; или

(iii) оделе директно или индиректно во корист на Иранската револуционерна гарда.

(б) договорите за испорака на тие предмети или помош не опфаќаат соодветни гаранции за крајниот корисник.

4. Соодветната земја-членка ги известува другите земји-членки за нејзината намера да даде одобрување во согласност со овој член, најмалку 10 дена порано.“.

(19) Се додаваат анексите утврдени во анексите кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот по нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Се применува од датумот на кој Советот забележал дека генералниот директор на МААЕ приложил извештај до Одборот на гувернери на МААЕ и до Советот за безбедност на Обединетите нации кој потврдува дека Иран ги презел мерките утврдени во ставови 15.1 до 15.11 од Анекс V кон ЗСАП. Датумот на примена се објавува на истиот датум во *Службениот весник на Европската унија*.

Брисел, 18 октомври 2015 год.

За Советот

Претседател

Ж. АССЕЛБОРН

АНЕКС I

„АНЕКС III

Список на лица наведен во член 19(1)(г) и на лица и субјекти наведен во
член 20(1)(г)

А. Лица

Б. Субјекти.“

АНЕКС II

„АНЕКС IV

Список на лица наведен во член 19(1)(д) и на лица и субјекти наведен во
член 20(1)(д)

А. Лица

Б. Субјекти.“

АНЕКС III

„АНЕКС V

СПИСОК НА ЛИЦА И СУБЈЕКТИ НАВЕДЕН ВО ЧЛЕН 26(4)

1.	AGHA-JANI, Dawood
2.	ALAI, Amir Moayyed
3.	ASGARPOUR, Behman
4.	ASHIANI, Mohammad Fedai
5.	ASHTIANI, Abbas Rezaee
6.	Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) (ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА АТОМСКА ЕНЕРГИЈА НА ИРАН - АЕОИ)
7.	BAKHTEAR, Haleh
8.	BEHZAD, Morteza
9.	ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) И ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC) ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА НУКЛЕАРНО ГОРИВО ВО ЕСФАХАН (НФПРЦ) И ЦЕНТАР ЗА НУКЛЕАРНА ТЕХНОЛОГИЈА ВО ЕСФАХАН (ЕНТЦ)
10.	FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C
11.	HOSSEINI, Seyyed Hussein
12.	IRANO HIND SHIPPING COMPANY
13.	IRISL BENELUX NV
14.	JABBER IBN HAYAN
15.	KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE (ЦЕНТАР ЗА НУКЛЕАРНО ИСТРАЖУВАЊЕ - КАРАЦ)
16.	KAVOSHYAR COMPANY
17.	LEILABADI, Ali Hajinia

18.	MESBAH ENERGY COMPANY
19.	MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY
20.	MOHAJERANI, Hamid-Reza
21.	MOHAMMADI, Jafar
22.	MONAJEMI, Ehsan
23.	NOBARI, Houshang
24.	NOVIN ENERGY COMPANY
25.	NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (ЦЕНТАР ЗА НУКЛЕАРНО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И МЕДИЦИНА)
26.	PARS TRASH COMPANY
27.	PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES
28.	QANNADI, Mohammad
29.	RAHIMI, Amir
30.	RAHIQI, Javad
31.	RASHIDI, Abbas
32.	SABET, M. Javad Karimi
33.	SAFDARI, Seyed Jaber
34.	SOLEYMANI, Ghasem
35.	SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)
36.	TAMAS COMPANY

АНЕКС IV

„АНЕКС VI

СПИСОК НА ЛИЦА И СУБЈЕКТИ НАВЕДЕН ВО ЧЛЕН 26(5)

1.	ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED
2.	ADVANCE NOVEL
3.	AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
4.	AGHAZADEH, Reza
5.	AHMADIAN, Mohammad
6.	AKHAVAN-FARD, Massoud
7.	ALPHA EFFORT LTD
8.	ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED
9.	ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED
10.	ARIAN BANK
11.	ARVANDAN OIL & GAS COMPANY
12.	ASHTREAD SHIPPING COMPANY LTD
13.	ASPASIS MARINE CORPORATION
14.	ASSA CORPORATION
15.	ASSA CORPORATION LTD
16.	ATLANTIC INTERMODAL

17.	AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES
18.	AZARAB INDUSTRIES
19.	AZORES SHIPPING COMPANY ALLIAS AZORES SHIPPING FZE LLC
20.	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
21.	BANK KARGOSHAЕ
22.	BANK MELLAT
23.	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
24.	BANK MELLI IRAN ZAO
25.	BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY
26.	BANK MELLI
27.	BANK OF INDUSTRY AND MINE
28.	BANK REFAH KARGARAN
29.	BANK TEJARAT
30.	BEST PRECISE LTD
31.	BETA KARA NAVIGATION LTD
32.	BIIS MARITIME LIMITED
33.	BIS MARITIME LIMITED
34.	BONAB RESEARCH CENTER
35.	BRAIT HOLDING SA
36.	BRIGHT JYOTI SHIPPING
37.	BRIGHT SHIP FZC

38.	BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED
39.	BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD
40.	CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY
41.	CENTRAL BANK OF IRAN
42.	CHAPLET SHIPPING LIMITED
43.	COBHAM SHIPPING COMPANY LTD
44.	CONCEPT GIANT LTD
45.	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
46.	CRYSTAL SHIPPING FZE
47.	DAJMAR, Mohammad Hossein
48.	DAMALIS MARINE CORPORATION
49.	DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
50.	DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY
51.	DELTA KARA NAVIGATION LTD
52.	DELTA NARI NAVIGATION LTD
53.	DIAMOND SHIPPING SERVICES
54.	DORKING SHIPPING COMPANY LTD
55.	EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

56.	EDBI EXCHANGE COMPANY
57.	EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY
58.	EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD
59.	EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
60.	EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG
61.	ELBRUS LTD
62.	ELCHO HOLDING LTD
63.	ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED
64.	ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
65.	ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
66.	EMKA COMPANY
67.	EPSILON NARI NAVIGATION LTD
68.	E-SAIL A.K.A.E-SAIL SHIPPING COMPANY
69.	ETA NARI NAVIGATION LTD
70.	ETERNAL EXPERT LTD
71.	EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK
72.	EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
73.	FAIRWAY SHIPPING

74.	FAQIHIAN, Dr Hoseyn
75.	FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD
76.	FASIRUS MARINE CORPORATION
77.	FATSA
78.	FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
79.	FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
80.	FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
81.	FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG
82.	FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK
83.	FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH
84.	FIRST OCEAN GMBH & CO. KG
85.	FIRST PERSIAN EQUITY FUND
86.	FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
87.	FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
88.	FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
89.	FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG
90.	FUTURE BANK BSC
91.	GACHSARAN OIL & GAS COMPANY

92.	GALLIOT MARITIME INCORPORATION
93.	GAMMA KARA NAVIGATION LTD
94.	GIANT KING LIMITED
95.	GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD
96.	GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD
97.	GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD
98.	GOLPARVAR, Gholam Hossein
99.	GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD
100.	GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC
101.	GRAND TRINITY LTD
102.	GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD
103.	GREAT METHOD LTD
104.	GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD
105.	HAFIZ DARYA SHIPPING LINES
106.	HARVEST SUPREME LTD
107.	HARZARU SHIPPING
108.	HELIOTROPE SHIPPING LIMITED
109.	HELIX SHIPPING LIMITED
110.	HK INTERTRADE COMPANY LTD

111.	HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED
112.	HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD
113.	IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED
114.	INDUS MARITIME INCORPORATION
115.	INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION
116.	INSIGHT WORLD LTD
117.	INTERNATIONAL SAFE OIL
118.	IOTA NARI NAVIGATION LIMITED
119.	IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION
120.	IRAN INSURANCE COMPANY
121.	IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
122.	IRANIAN OIL COMPANY LIMITED
123.	IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)
124.	IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY
125.	IRANO MISR SHIPPING COMPANY
126.	IRINVESTSHIP LTD
127.	IRISL (MALTA) LTD

128.	IRISL EUROPE GMBH
129.	IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY
130.	IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE
131.	IRITAL SHIPPING SRL
132.	ISI MARITIME LIMITED
133.	ISIM AMIN LIMITED
134.	ISIM ATR LIMITED
135.	ISIM OLIVE LIMITED
136.	ISIM SAT LIMITED
137.	ISIM SEA CHARIOT LTD
138.	ISIM SEA CRESCENT LTD
139.	ISIM SININ LIMITED
140.	ISIM TAJ MAHAL LTD
141.	ISIM TOUR COMPANY LIMITED
142.	ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES
143.	JACKMAN SHIPPING COMPANY
144.	KALA NAFT
145.	KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD

146.	KAPPA NARI NAVIGATION LTD
147.	KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH
148.	KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
149.	КАВЕРИ МАРИТАЈМ ИНКОРПОРЕЈШН KAVERI MARITIME INCORPORATION
150.	KAVERI SHIPPING LLC
151.	KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD
152.	KHALILOPOUR, Said Esmail
153.	KHANCHI, Ali Reza
154.	KHAZAR EXPL & PROD CO
155.	KHAZAR SHIPPING LINES
156.	KHEIBAR COMPANY
157.	KING PROSPER INVESTMENTS LTD
158.	KINGDOM NEW LTD
159.	KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED
160.	KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY
161.	LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED
162.	LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED
163.	LOGISTIC SMART LTD

164.	LOWESWATER LTD
165.	MACHINE SAZI ARAK
166.	(MAGNA CARTA LIMITED
167.	MALSHIP SHIPPING AGENCY
168.	MARBLE SHIPPING LIMITED
169.	MAROUN OIL & GAS COMPANY
170.	MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY
171.	MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD
172.	MAZANDARAN CEMENT COMPANY
173.	MEHR CAYMAN LTD
174.	MELLAT BANK SB CJSC
175.	MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS
176.	MELLI BANK PLC
177.	MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL
178.	MELODIOUS MARITIME INCORPORATION
179.	METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD
180.	MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)
181.	MILL DENE LTD

182.	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕНЕРГИЈА
183.	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАФТА
184.	MODALITY LTD
185.	MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD
186.	MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION
187.	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
188.	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL
189.	NAMJOO, Majid
190.	NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG
191.	NARMADA SHIPPING
192.	NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY
193.	NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY
194.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY
195.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (A.K.A.: NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)
196.	НАЦИОНАЛНА ИРАНСКА НАФТЕНА КОМПАНИЈА ПТЕ ДОО (NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD)
197.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED

198.	NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)
199.	NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)
200.	NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY
201.	NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY
202.	NEUMAN LTD
203.	NEW DESIRE LTD
204.	NEW SYNERGY
205.	NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED
206.	NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
207.	NINTH OCEAN GMBH & CO. KG
208.	NOOR AFZA GOSTAR
209.	NORTH DRILLING COMPANY
210.	NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY
211.	OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
212.	OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED
213.	ONERBANK ZAO

214.	OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED
215.	PACIFIC SHIPPING
216.	PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE
217.	PARTNER CENTURY LTD
218.	PEARL ENERGY COMPANY LTD
219.	PEARL ENERGY SERVICES, SA
220.	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
221.	PETRO SUISSE
222.	PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD
223.	PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY
224.	PETROPARS INTERNATIONAL FZE
225.	PETROPARS IRAN COMPANY
226.	PETROPARS LTD
227.	PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY
228.	PETROPARS UK LIMITED
229.	PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED
230.	POST BANK OF IRAN
231.	POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI)
232.	PROSPER METRO INVESTMENTS LTD

233.	RASTKHAH, Engineer Naser
234.	REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED
235.	RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (ИСТРАЖЕН ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА)
236.	REZVANIANZADEH, Mohammad Reza
237.	RISHI MARITIME INCORPORATION
238.	SACKVILLE HOLDINGS LTD
239.	SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY
240.	SALEHI, Ali Akbar
241.	SANFORD GROUP
242.	SANTEXLINES
243.	SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH
244.	SECOND OCEAN GMBH & CO. KG
245.	SEIBOW LOGISTICS LIMITED
246.	SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
247.	SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
248.	SHALLON LTD
249.	SHEMAL CEMENT COMPANY
250.	SHINE STAR LIMITED
251.	SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY

252.	SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD
253.	SINA BANK
254.	SINO ACCESS HOLDINGS
255.	SINOSE MARITIME
256.	SISCO SHIPPING COMPANY LTD
257.	SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
258.	SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
259.	SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
260.	SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG
261.	SMART DAY HOLDINGS LTD
262.	SOLTANI, Behzad
263.	SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)
264.	SOROUSH SARAMIN ASATIR
265.	SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD
266.	SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
267.	SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED
268.	SPRINGTHORPE LIMITED
269.	STATIRA MARITIME INCORPORATION

270.	SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)
271.	SYSTEM WISE LTD
272.	(TAMALARIS CONSOLIDATED LTD
273.	TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
274.	TENTH OCEAN GMBH & CO. KG
275.	TEU FEEDER LIMITED
276.	THETA NARI NAVIGATION
277.	THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH
278.	THIRD OCEAN GMBH & CO. KG
279.	THIRTEENTH ADMINISTRATION GMBH
280.	THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
281.	TOP GLACIER COMPANY LIMITED
282.	TOP PRESTIGE TRADING LIMITED
283.	TRADE CAPITAL BANK
284.	TRADE TREASURE
285.	TRUE HONOUR HOLDINGS LTD
286.	TULIP SHIPPING INC
287.	TWELFTH ADMINISTRATION GMBH
288.	TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG

289.	UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL
290.	VALFAJR 8TH SHIPPING LINE
291.	WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
292.	WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED
293.	WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED
294.	ZANJANI, Babak
295.	ZETA NERI NAVIGATION

DECISIONS

COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1863

of 18 October 2015

amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Having regard to the proposal of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 26 July 2010, the Council adopted Decision 2010/413/CFSP ⁽¹⁾ concerning restrictive measures against Iran.
- (2) On 24 November 2013, China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, supported by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy ('High Representative'), reached an agreement with Iran on a Joint Plan of Action which sets out an approach towards reaching a long-term comprehensive solution to the Iranian nuclear issue. It was agreed that the process leading to this comprehensive solution would include, as a first step, initial mutually-agreed measures to be taken by both sides for a duration of six months and renewable by mutual consent.
- (3) On 2 April 2015, China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, supported by the High Representative, agreed the key parameters of a Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) with Iran.
- (4) On 14 July 2015, China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, supported by the High Representative, reached an agreement with Iran on a long-term comprehensive solution to the Iranian nuclear issue. The full implementation of the JCPOA will ensure the exclusively peaceful nature of the Iranian nuclear programme, and provide for the comprehensive lifting of all nuclear-related sanctions.
- (5) On 20 July 2015, the United Nations Security Council adopted Resolution (UNSCR) 2231 (2015) endorsing the JCPOA, urging its full implementation in accordance with the timetable established in the JCPOA and providing for actions to take place in accordance with the JCPOA.
- (6) On 20 July 2015, the Council welcomed and endorsed the JCPOA and committed itself to abiding by its terms and to following the agreed implementation plan. The Council also fully supported UNSCR 2231 (2015).
- (7) The Council further reiterated that Union actions and commitments under the JCPOA related to the lifting of the sanctions will be carried out in accordance with the timeline and detailed arrangements specified in the JCPOA and that the lifting of economic and financial sanctions would come into effect once the International Atomic Energy Agency (IAEA) has verified that Iran has implemented its nuclear-related commitments as set out in the JCPOA.
- (8) The Council noted that the provisions under the Joint Plan of Action agreed in Geneva in 2013 had been extended for a further six months, to cover the period until the IAEA has verified that Iran has taken these actions.

⁽¹⁾ Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP (OJ L 195, 27.7.2010, p. 39).

- (9) The commitment to lift all Union nuclear-related sanctions in accordance with the JCPOA is without prejudice to the dispute-resolution mechanism specified in the JCPOA and to the reintroduction of Union sanctions in the event of significant non-performance by Iran of its commitments under the JCPOA.
- (10) In case of reintroduction of Union sanctions, adequate protection for the execution of contracts concluded in accordance with the JCPOA while sanctions relief was in force will be provided consistent with previous provisions when sanctions were originally imposed.
- (11) UNSCR 2231 (2015) provides that, upon IAEA-verified implementation of Iran's nuclear-related commitments as set out in the JCPOA, the provisions of UNSCRs 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) and 2224 (2015) are to be terminated.
- (12) UNSCR 2231 (2015) further provides that States are to comply with the relevant provisions contained in the statement of 14 July 2015, from China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States and the European Union, attached as Annex B to UNSCR 2231 (2015), aimed at promoting transparency and creating an atmosphere conducive to the full implementation of the JCPOA.
- (13) The relevant provisions contained in the statement of 14 July 2015 include a mechanism for review and provide for decisions on nuclear-related transfers to, or activities with, Iran, restrictions on arms, and ballistic missiles, as well as visa-ban and asset-freeze measures applicable to certain persons and entities.
- (14) In accordance with the JCPOA, Member States should terminate implementation of all Union nuclear-related economic and financial sanctions simultaneously with the IAEA-verified implementation by Iran of agreed nuclear-related measures.
- (15) Moreover, Member States should introduce, on the same date, an authorisation regime for reviewing and deciding on nuclear-related transfers to, or activities with, Iran not covered by UNSCR 2231 (2015), in full consistency with the JCPOA.
- (16) In accordance with the JCPOA, a Joint Commission consisting of representatives of Iran and of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the High Representative, will be established to monitor the implementation of the JCPOA and will carry out the functions provided for in this JCPOA.
- (17) Further action by the Union is needed in order to implement certain measures provided for in this Decision.
- (18) Decision 2010/413/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Decision 2010/413/CFSP is amended as follows:

- (1) In Article 1, paragraph 2 is replaced by the following:
 - '2. The prohibition in paragraph 1 shall not apply to the direct or indirect transfer to, or for use in, or the benefit of Iran, through the territories of Member States of items referred to in paragraph 2(c), subparagraph 1 of Annex B to UNSCR 2231 (2015) for light water reactors.'
- (2) In Article 15, paragraphs 1, 2, 5 and 6 are replaced by the following:
 - '1. Member States shall inspect, in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of the sea and relevant international civil aviation agreements, all cargo to and from Iran in their territories, including seaports and airports, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the cargo contains items the supply, sale, transfer or export of which is being undertaken contrary to this Decision.'

2. Member States, consistent with international law, in particular the law of the sea, may request inspections of vessels on the high seas with the consent of the flag State, if they have information that provides reasonable grounds to believe that the vessels carry items the supply, sale, transfer or export of which is being undertaken contrary to this Decision.

5. In cases where an inspection referred to in paragraph 1 or 2 is undertaken, Member States shall seize and dispose of (such as through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal) items the supply, sale, transfer or export of which is being undertaken contrary to this Decision. Such seizure and disposal will be carried out at the expense of the importer or, if it is not possible to recover these expenses from the importer, they may, in accordance with national legislation, be recovered from any other person or entity responsible for the attempted illicit supply, sale, transfer or export.

6. The provision by nationals of Member States or from the territories under the jurisdiction of Member States of bunkering or ship supply services, or other servicing of vessels, to Iranian-owned or Iranian-contracted vessels, including chartered vessels, shall be prohibited if they have information that provides reasonable grounds to believe that the vessels carry items the supply, sale, transfer or export of which is being undertaken contrary to this Decision unless the provision of such services is necessary for humanitarian purposes or until the cargo has been inspected, and seized and disposed of if necessary, in accordance with paragraphs 1, 2 and 5.

(3) Article 18 is replaced by the following:

'The provision by nationals of Member States, or from the territories of Member States, of engineering and maintenance services to Iranian cargo aircraft shall be prohibited if they have information that provides reasonable grounds to believe that the cargo aircraft carry items the supply, sale, transfer or export of which is being undertaken contrary to this Decision unless the provision of such services is necessary for humanitarian and safety purposes or until the cargo has been inspected, and seized and disposed of if necessary, in accordance with Article 15 (1) and (5).'

(4) In Article 19(1) the following points are added:

'(d) other persons designated by the Security Council as having engaged in, directly associated with, or provided support for, Iran's proliferation-sensitive nuclear activities undertaken contrary to Iran's commitments in the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) or the development of nuclear weapon delivery systems, including through the involvement in the procurement of prohibited items, goods, equipment, materials and technology specified in the statement attached to Annex B to UNSCR 2231 (2015); having assisted designated persons or entities in evading or acting inconsistently with the JCPOA or UNSCR 2231 (2015); having acted on behalf or at the direction of designated persons or entities, as listed in Annex III.

(e) other persons not covered by Annex III that have engaged in, directly associated with, or provided support for, Iran's proliferation-sensitive nuclear activities undertaken contrary to Iran's commitments in the JCPOA or the development of nuclear weapon delivery systems, including through the involvement in the procurement of prohibited items, goods, equipment, materials and technology specified in the statement attached to Annex B to UNSCR 2231 (2015) or in this Decision; having assisted designated persons or entities in evading or acting inconsistently with the JCPOA, UNSCR 2231 (2015) or this Decision; having acted on behalf or at the direction of designated persons or entities, as listed in Annex IV.'

(5) In Article 19, paragraph 2 is replaced by the following:

'2. The prohibition in paragraph 1 of this Article shall not apply to the transit through the territories of Member States for the purposes of activities directly related to the items specified in paragraph 2(c), subparagraph 1 of Annex B to UNSCR 2231 (2015) for light water reactors.'

(6) In Article 19(7), point (ii) is replaced by the following:

'(ii) furthering the objectives of UNSCR 2231 (2015), including where Article XV of the IAEA Statute is engaged.'

(7) In Article 19, paragraphs 9 and 10 are replaced by the following:

'9. In cases where, pursuant to paragraphs 4, 5 and 7, a Member State authorises the entry into, or transit through, its territory of persons listed in Annex I, II, III or IV, the authorisation shall be limited to the purpose for which it is given and to the persons concerned thereby.

10. A Member State wishing to grant the exemptions referred to in paragraph 7(i) and (ii) shall submit the proposed authorisations to the Security Council for approval.'

(8) In Article 20(1), the following points are added:

'(d) other persons and entities designated by the Security Council as having engaged in, directly associated with, or provided support for, Iran's proliferation-sensitive nuclear activities undertaken contrary to Iran's commitments in the JCPOA or the development of nuclear weapon delivery systems, including through the involvement in the procurement of prohibited items, goods, equipment, materials and technology specified in the statement attached to Annex B to UNSCR 2231 (2015); having assisted designated persons or entities in evading or acting inconsistently with the JCPOA or UNSCR 2231 (2015); having acted on behalf or at the direction of designated persons or entities, or having been owned or controlled by designated persons or entities, as listed in Annex III;

(e) other persons and entities not covered by Annex III that have engaged in, directly associated with, or provided support for, Iran's proliferation-sensitive nuclear activities undertaken contrary to Iran's commitments in the JCPOA or the development of nuclear weapon delivery systems, including through the involvement in the procurement of prohibited items, goods, equipment, materials and technology specified in the statement attached to Annex B to UNSCR 2231 (2015) or in this Decision; having assisted designated persons or entities in evading or acting inconsistently with the JCPOA, UNSCR 2231 (2015) or this Decision; having acted on behalf or at the direction of designated persons or entities, or having been owned or controlled by designated persons or entities, as listed in Annex IV.'

(9) In Article 20(3) the final wording is replaced by the following:

'after notification by the Member State concerned to the Security Council of the intention to authorise, where appropriate, access to such funds and economic resources and in the absence of a negative decision by the Security Council within five working days of such notification.'

(10) In Article 20, paragraph 4 is replaced by the following:

'4. Exemptions may also be made for funds and economic resources which are:

(a) necessary for extraordinary expenses, after notification by the Member State concerned to, and approval by, the Security Council;

(b) the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered before the date of UNSCR 1737 (2006), and is not for the benefit of a person or entity referred to in paragraph 1 of this Article, after notification by the Member State concerned to the Security Council;

(c) necessary for activities directly related to the items specified in paragraph 2(c), subparagraph 1 of Annex B to UNSCR 2231 (2015) for light water reactors.

(d) necessary for the civil nuclear cooperation projects described in Annex III of the JCPOA, after notification by the Member State concerned to, and approval by, the Security Council;

(e) necessary for activities directly related to the items specified in Articles 26c and 26d, or to any other activity required for the implementation of the JCPOA, after notification by the Member State concerned to, and approval by, the Security Council.'

(11) In Article 20, paragraph 6 is replaced by the following:

'6. Paragraph 1 shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into before the listing of such a person or entity, provided that the relevant Member State has determined that:

- (a) the contract is not related to any of the prohibited items, materials, equipment, goods, technologies, assistance, training, financial assistance, investment, brokering or services referred to in this Decision;
- (b) the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred to in paragraph 1,

and after notification by the relevant Member State to the Security Council of the intention to make or receive such payments or to authorise, where appropriate, the unfreezing of funds or economic resources for this purpose, 10 working days prior to such authorisation.'

(12) Article 22 is replaced by the following:

'No claims, including for compensation or for other claim of this kind, such as a claim of set-off or a claim under a guarantee, in connection with any contract or transaction the performance of which was affected, directly or indirectly, wholly or in part, by reason of measures decided on pursuant to UNSCRs 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010), 2231 (2015), including measures of the Union or any Member State in accordance with, as required by or in any connection with, the implementation of the relevant decisions of the Security Council or measures covered by the present Decision, shall be granted to the designated persons or entities listed in Annex I, II, III or IV, or any other person or entity in Iran, including the Government of Iran, or any person or entity claiming through or for the benefit of any such person or entity.'

(13) Article 23 is replaced by the following:

'1. The Council shall implement modifications to Annexes I and III on the basis of the determinations made by the Security Council.

2. The Council, acting by unanimity on a proposal from Member States or from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall establish the list in Annexes II and IV and adopt modifications to it.'

(14) In Article 24, paragraphs 1 and 2 are replaced by the following:

'1. Where the Security Council lists a person or entity, the Council shall include such person or entity in Annex III.

2. Where the Council decides to subject a person or entity to the measures referred to in Articles 19(1)(b), (c) and (e) and 20(1)(b), (c) and (e), it shall amend Annexes II and IV accordingly.'

(15) Article 25 is replaced by the following:

'1. Annexes I, II, III and IV shall include the grounds for listing of listed persons and entities, as provided by the Security Council or by the Committee with regard to Annex I and by the Security Council with regard to Annex III.

2. Annexes I, II, III and IV shall also include, where available, information necessary to identify the persons or entities concerned, as provided by the Security Council or by the Committee in respect of Annex I, or by the Security Council with regard to Annex III. With regard to persons, such information may include names including aliases, date and place of birth, nationality, passport and ID card numbers, gender, address, if known and function or profession. With regard to entities such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business. Annexes I, II, III and IV shall also include the date of designation.'

(16) In Article 26, paragraph 4 is replaced by the following:

'4. The measures referred to in Articles 19(1)(a), 20(1)(a), 20(2) and 20(12), in so far as they apply to the persons and entities listed in Annex V, shall be suspended.

5. The measures referred to in Articles 19(1)(b) and (c), 20(1)(b) and (c), 20(2) and 20(12), in so far as they apply to the persons and entities listed in Annex VI, shall be suspended.'

(17) Article 26a is replaced by the following:

'Article 26a

1. The measures set out in Article 1(1)(a), (b), (d) and (e), Articles 2, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18a, 18b, Articles 20(7), 20(11), 20(13), 20(14), Articles 21 and 26b shall be suspended.'

(18) The following Articles are inserted:

'Article 26c

1. The direct or indirect supply, sale or transfer to, or for use in, or the benefit of, Iran, by nationals of Member States or through the territories of Member States, or using vessels or aircraft under their jurisdiction, of the following items, materials, equipment, goods and technology, whether or not originating in their territories, shall be subject to approval on a case-by-case basis by the Security Council:

- (a) all items, materials, equipment, goods and technology contained in the Nuclear Suppliers Group list;
- (b) any further item if the Member State determines that it could contribute to reprocessing- or enrichment-related or heavy water-related activities inconsistent with the JCPOA.

2. The requirement set out in paragraph 1 of this Article shall not apply to the supply, sale or transfer to Iran of equipment referred to in paragraph 2(c), subparagraph 1 of Annex B to UNSCR 2231 (2015) for light water reactors.

3. Member States engaging in the activities referred to in paragraphs 1 and 2 shall ensure that:

- (a) the requirements, as appropriate, of the Guidelines as set out in the Nuclear Suppliers Group list have been met;
- (b) they have obtained and are in a position to exercise effectively a right to verify the end-use and end-use location of any supplied item;
- (c) they notify, as appropriate, the Security Council within ten days of the supply, sale or transfer; and
- (d) in the case of supplied items, materials, equipment, goods and technology included in the Nuclear Suppliers Group list, they also notify the IAEA within ten days of the supply, sale or transfer.

4. The requirement in paragraph 1 shall not apply to the supply, sale or transfer of items, materials, equipment, goods and technology, and the provision of any related technical assistance, training, financial assistance, investment, brokering or other services, that is directly related to:

- (a) the necessary modification of two cascades at the Fordow facility for stable isotope production;
- (b) the export of Iran's enriched uranium in excess of 300 kilograms in return for natural uranium; or
- (c) the modernisation of the Arak reactor based on the agreed conceptual design and, subsequently, on the agreed final design of such reactor,

provided that Member States ensure that:

- (d) all such activities are undertaken strictly in accordance with the JCPOA;

- (e) they notify the Security Council and the Joint Commission ten days in advance of such activities;
- (f) the requirements, as appropriate, of the Guidelines as set out in the Nuclear Suppliers Group list have been met;
- (g) they have obtained and are in a position to exercise effectively a right to verify the end-use and end-use location of any supplied item; and
- (h) in the case of supplied items, materials, equipment, goods and technology included in the Nuclear Suppliers Group list, they also notify the IAEA within ten days of the supply, sale or transfer.

5. The provision of technical assistance or training, financing or financial assistance, investment, brokering or other services related to the supply, sale, transfer, manufacture or use of the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 1 to any person, entity or body in, or for use in, Iran shall be subject to approval on a case-by-case basis by the Security Council.

6. Investment in the territories under the jurisdiction of Member States by Iran, its nationals, or entities incorporated in Iran or subject to its jurisdiction, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them in any commercial activity involving uranium mining, or production or use of nuclear materials as listed in Part 1 of the Nuclear Suppliers Group list shall be subject to approval on a case-by-case basis by the Security Council.

7. The procurement by nationals of Member States, or using their flagged vessels or aircraft, of the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 1 from Iran shall be subject to approval on a case-by-case basis by the Joint Commission, whether or not originating in the territory of Iran.

8. The relevant Member State shall inform the other Member States of any approval granted in accordance with, or of activities undertaken pursuant to this Article.

Article 26d

1. The direct or indirect supply, sale or transfer to, or for use in, or the benefit of, Iran, by nationals of Member States or through the territories of Member States, or using vessels or aircraft under their jurisdiction, of items, materials, equipment, goods and technology not covered by Article 26c or Article 26e that could contribute to reprocessing- or enrichment-related, heavy water-related or other activities inconsistent with the JCPOA shall be subject to an authorisation on a case-by-case basis by the competent authorities of the exporting Member State, whether or not originating in their territories.

The Union shall take the necessary measures in order to determine the relevant items to be covered by this provision.

2. The requirement in paragraph 1 shall not apply to the supply, sale or transfer to Iran of equipment referred to in that paragraph for light water reactors.

3. Member States engaging in the activities referred to in paragraphs 1 and 2 shall ensure that they have obtained and are in a position to exercise effectively a right to verify the end-use and end-use location of any supplied item.

4. Member States engaging in the activities referred to in paragraph 2 shall ensure that they notify the other Member States within ten days of such activities.

5. The requirement set out in paragraph 1 shall not apply to the supply, sale or transfer of items, materials, equipment, goods and technology, and the provision of any related technical assistance, training, financial assistance, investment, brokering or other services, that is directly related to:

- (a) the necessary modification of two cascades at the Fordow facility for stable isotope production;
- (b) the export of Iran's enriched uranium in excess of 300 kilograms in return for natural uranium; or

- (c) the modernisation of the Arak reactor based on the agreed conceptual design and, subsequently, on the agreed final design of such reactor,

provided that Member States ensure that:

- (d) all such activities are undertaken strictly in accordance with the JCPOA;
- (e) they notify the other Member States ten days in advance of such activities; and
- (f) they have obtained and are in a position to exercise effectively a right to verify the end-use and end-use location of any supplied item.

6. The provision of technical assistance or training, financing or financial assistance, investment, brokering or other services related to the supply, sale, transfer, manufacture or use of the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 1, to any person, entity or body in, or for use in, Iran shall be subject to an authorisation on a case-by-case basis by the competent authorities of the relevant Member State.

7. Investment in the territories under the jurisdiction of Member States by Iran, its nationals, or entities incorporated in Iran or subject to its jurisdiction, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them in any commercial activity involving technologies referred to in paragraph 1 shall be subject to an authorisation on a case-by-case basis by the competent authorities of the relevant Member State.

8. The procurement by nationals of Member States, or using their flagged vessels or aircraft, of the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 1 from Iran shall be subject to approval, on a case-by-case basis, by the competent authorities of the relevant Member State, whether or not originating in the territory of Iran.

9. The competent authorities of the Member States shall not grant any authorisation for any supply, sale, transfer or procurement of the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 1 if they determine that the supply, sale, transfer or procurement concerned or the provision of the service concerned would contribute to activities inconsistent with the JCPOA.

10. The relevant Member State shall inform the other Member States of its intention to grant an authorisation under this Article at least ten days in advance.

Article 26e

1. The direct or indirect supply, sale or transfer to, or for use in, or the benefit of, Iran, by nationals of Member States, or through the territories of Member States, or using vessels or aircraft under their jurisdiction, of items, materials, equipment, goods and technology contained in the Missile Technology Control Regime list or any additional item that could contribute to the development of nuclear weapon delivery systems shall be prohibited, whether or not originating in their territories.

The Union shall take the necessary measures in order to determine the relevant items to be covered by this provision.

2. It shall also be prohibited to:

- (a) provide technical assistance or training, investment or brokering services related to items, materials, equipment, goods and technology set out in paragraph 1 and to the provision, manufacture, maintenance and use of these items, materials, equipment, goods and technology, directly or indirectly, to any person, entity or body in, or for use in, Iran;
- (b) provide financing or financial assistance related to items and technology referred to in paragraph 1, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any supply, sale, transfer or export of these items and technologies, or for the provision of related technical assistance, training, services or assistance, directly or indirectly, to any person, entity or body in, or for use in, Iran;
- (c) participate, knowingly or intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibition referred to in points (a) and (b);

(d) make an investment in the territories under the jurisdiction of Member States by Iran, its nationals, or entities incorporated in Iran or subject to its jurisdiction, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them in any commercial activity involving technologies referred to paragraph 1.

3. The procurement by nationals of Member States, or using their flagged vessels or aircraft, of the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 1 from Iran shall be prohibited, whether or not originating in the territory of Iran.

Article 26f

1. The supply, sale or transfer to Iran, by nationals of Member States, or from the territories of Member States, or using vessels or aircraft under their jurisdiction, of graphite, and raw or semi-finished metals, such as aluminium and steel, shall be subject to an authorisation by the competent authority of the exporting Member State whether or not originating in their territories.

The Union shall take the necessary measures in order to determine the relevant items to be covered by this provision.

2. The provision of:

- (a) technical assistance or training and other services related to items referred to in paragraph 1;
- (b) financing or financial assistance for any supply, sale, or transfer of items referred to in paragraph 1 or for the provision of related technical assistance and training,

shall also be subject to an authorisation of the competent authority of the relevant Member State.

3. The competent authorities of the Member States shall not grant any authorisation for any supply, sale or transfer of the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 1 if:

- (a) they determine that the supply, sale or transfer concerned or the provision of the service concerned would:
 - (i) contribute to reprocessing- or enrichment-related or heavy water-related activities or other nuclear-related activities inconsistent with the JCPOA;
 - (ii) contribute to Iran's military or ballistic missile programme; or
 - (iii) benefit directly or indirectly the Iranian Revolutionary Guard Corps;
- (b) contracts for delivery of such items or assistance do not include appropriate end-user guarantees.

4. The relevant Member State shall inform the other Member States of its intention to grant an authorisation under this Article at least ten days in advance.

Article 26g

1. The supply, sale or transfer to Iran, by nationals of Member States, or from the territories of Member States, or using vessels or aircraft under their jurisdiction, of software for integrating industrial processes shall be subject to an authorisation by the competent authority of the exporting Member State, whether or not originating in their territories.

The Union shall take the necessary measures in order to determine the relevant items to be covered by this provision.

2. The provision of:

- (a) technical assistance or training and other services related to items referred to in paragraph 1;
- (b) financing or financial assistance for any supply, sale or transfer of items referred to in paragraph 1 or for the provision of related technical assistance and training,

shall also be subject to an authorisation of the competent authority of the relevant Member State.

3. The competent authorities of the Member States shall not grant any authorisation for any supply, sale or transfer of the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraph 1 if:

- (a) they determine that the supply, sale, transfer or export concerned or the provision of the service concerned would:
 - (i) contribute to reprocessing- or enrichment-related or heavy water-related activities or other nuclear-related activities inconsistent with the JCPOA;
 - (ii) contribute to Iran's military or ballistic missile programme; or
 - (iii) benefit directly or indirectly the Iranian Revolutionary Guard Corps.
- (b) contracts for delivery of such items or assistance do not include appropriate end-user guarantees.

4. The relevant Member State shall inform the other Member States of its intention to grant an authorisation under this Article at least ten days in advance.'

(19) The Annexes set out in the Annexes to this Decision are added.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

It shall apply from the date on which the Council has noted that the Director-General of the IAEA has presented a report to the IAEA Board of Governors and to the United Nations Security Council which confirms that Iran has taken the measures specified in paragraphs 15.1 to 15.11 of Annex V to the JCPOA. The date of application shall be published on the same day in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 18 October 2015.

For the Council
The President
J. ASSELBORN

ANNEX I

'ANNEX III

List of persons referred to in Article 19(1)(d) and of persons and entities referred to in Article 20(1)(d)

A. Persons

B. Entities.'

ANNEX II

'ANNEX IV

List of persons referred to in Article 19(1)(e) and of persons and entities referred to in Article 20(1)(e)

A. Persons

B. Entities.'

ANNEX III

ANNEX V

LIST OF PERSONS AND ENTITIES REFERRED TO IN ARTICLE 26(4)

1.	AGHA-JANI, Dawood
2.	ALAI, Amir Moayyed
3.	ASGARPOUR, Behman
4.	ASHIANI, Mohammad Fedai
5.	ASHTIANI, Abbas Rezaee
6.	ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (AEOI)
7.	BAKHTIAR, Haleh
8.	BEHZAD, Morteza
9.	ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC)
10.	FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.:
11.	HOSSEINI, Seyyed Hussein
12.	IRANO HIND SHIPPING COMPANY
13.	IRISL BENELUX NV
14.	JABBER IBN HAYAN
15.	KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE
16.	KAVOSHYAR COMPANY
17.	LEILABADI, Ali Hajinia
18.	MESBAH ENERGY COMPANY
19.	MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY
20.	MOHAJERANI, Hamid-Reza
21.	MOHAMMADI, Jafar
22.	MONAJEMI, Ehsan
23.	NOBARI, Houshang
24.	NOVIN ENERGY COMPANY
25.	NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE
26.	PARS TRASH COMPANY
27.	PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES

18.10.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 274/187

28.	QANNADI, Mohammad
29.	RAHIMI, Amir
30.	RAHIQI, Javad
31.	RASHIDI, Abbas
32.	SABET, M. Javad Karimi
33.	SAFDARI, Seyed Jaber
34.	SOLEYMANI, Ghasem
35.	SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)
36.	TAMAS COMPANY.'

ANNEX IV

ANNEX VI

LIST OF PERSONS AND ENTITIES REFERRED TO IN ARTICLE 26(5)

1.	ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED
2.	ADVANCE NOVEL
3.	AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
4.	AGHAZADEH, Reza
5.	AHMADIAN, Mohammad
6.	AKHAVAN-FARD, Massoud
7.	ALPHA EFFORT LTD
8.	ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED
9.	ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED
10.	ARIAN BANK
11.	ARVANDAN OIL & GAS COMPANY
12.	ASHTREAD SHIPPING COMPANY LTD
13.	ASPASIS MARINE CORPORATION
14.	ASSA CORPORATION
15.	ASSA CORPORATION LTD
16.	ATLANTIC INTERMODAL
17.	AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES
18.	AZARAB INDUSTRIES
19.	AZORES SHIPPING COMPANY ALIAS AZORES SHIPPING FZE LLC
20.	BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA
21.	BANK KARGOSHAH
22.	BANK MELLAT
23.	BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY
24.	BANK MELLI IRAN ZAO
25.	BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY
26.	BANK MELLI
27.	BANK OF INDUSTRY AND MINE

18.10.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 274/189

28.	BANK REFAH KARGARAN
29.	BANK TEJARAT
30.	BEST PRECISE LTD
31.	BETA KARA NAVIGATION LTD
32.	BIIS MARITIME LIMITED
33.	BIS MARITIME LIMITED
34.	BONAB RESEARCH CENTER
35.	BRAIT HOLDING SA
36.	BRIGHT JYOTI SHIPPING
37.	BRIGHT SHIP FZC
38.	BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED
39.	BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD
40.	CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY
41.	CENTRAL BANK OF IRAN
42.	CHAPLET SHIPPING LIMITED
43.	COBHAM SHIPPING COMPANY LTD
44.	CONCEPT GIANT LTD
45.	COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK
46.	CRYSTAL SHIPPING FZE
47.	DAJMAR, Mohammad Hossein
48.	DAMALIS MARINE CORPORATION
49.	DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
50.	DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY
51.	DELTA KARA NAVIGATION LTD
52.	DELTA NARI NAVIGATION LTD
53.	DIAMOND SHIPPING SERVICES
54.	DORKING SHIPPING COMPANY LTD
55.	EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
56.	EDBI EXCHANGE COMPANY
57.	EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY

58.	EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD
59.	EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
60.	EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG
61.	ELBRUS LTD
62.	ELCHO HOLDING LTD
63.	ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED
64.	ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
65.	ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
66.	EMKA COMPANY
67.	EPSILON NARI NAVIGATION LTD
68.	E-SAIL A.K.A.E-SAIL SHIPPING COMPANY
69.	ETA NARI NAVIGATION LTD
70.	ETERNAL EXPERT LTD
71.	EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK
72.	EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN
73.	FAIRWAY SHIPPING
74.	FAQIHIAN, Dr Hoseyn
75.	FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD
76.	FASIRUS MARINE CORPORATION
77.	FATSA
78.	FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
79.	FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
80.	FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
81.	FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG
82.	FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK
83.	FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH
84.	FIRST OCEAN GMBH & CO. KG
85.	FIRST PERSIAN EQUITY FUND
86.	FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
87.	FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

18.10.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 274/191

88.	FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
89.	FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG
90.	FUTURE BANK BSC
91.	GACHSARAN OIL & GAS COMPANY
92.	GALLIOT MARITIME INCORPORATION
93.	GAMMA KARA NAVIGATION LTD
94.	GIANT KING LIMITED
95.	GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD
96.	GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD
97.	GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD
98.	GOLPARVAR, Gholam Hossein
99.	GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD
100.	GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC
101.	GRAND TRINITY LTD
102.	GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD
103.	GREAT METHOD LTD
104.	GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD
105.	HAFIZ DARYA SHIPPING LINES
106.	HARVEST SUPREME LTD
107.	HARZARU SHIPPING
108.	HELIOTROPE SHIPPING LIMITED
109.	HELIX SHIPPING LIMITED
110.	HK INTERTRADE COMPANY LTD
111.	HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED
112.	HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD
113.	IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED
114.	INDUS MARITIME INCORPORATION
115.	INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION
116.	INSIGHT WORLD LTD
117.	INTERNATIONAL SAFE OIL

118.	IOTA NARI NAVIGATION LIMITED
119.	IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION
120.	IRAN INSURANCE COMPANY
121.	IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
122.	IRANIAN OIL COMPANY LIMITED
123.	IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)
124.	IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY
125.	IRANO MISR SHIPPING COMPANY
126.	IRINVESTSHIP LTD
127.	IRISL (MALTA) LTD
128.	IRISL EUROPE GMBH
129.	IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY
130.	IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE
131.	IRITAL SHIPPING SRL
132.	ISI MARITIME LIMITED
133.	ISIM AMIN LIMITED
134.	ISIM ATR LIMITED
135.	ISIM OLIVE LIMITED
136.	ISIM SAT LIMITED
137.	ISIM SEA CHARIOT LTD
138.	ISIM SEA CRESCENT LTD
139.	ISIM SININ LIMITED
140.	ISIM TAJ MAHAL LTD
141.	ISIM TOUR COMPANY LIMITED
142.	ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES
143.	JACKMAN SHIPPING COMPANY
144.	KALA NAFT
145.	KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD
146.	KAPPA NARI NAVIGATION LTD
147.	KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH

18.10.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 274/193

148.	KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
149.	KAVERI MARITIME INCORPORATION
150.	KAVERI SHIPPING LLC
151.	KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD
152.	KHALILPOUR, Said Esmail
153.	KHANCHI, Ali Reza
154.	KHAZAR EXPL & PROD CO
155.	KHAZAR SHIPPING LINES
156.	KHEIBAR COMPANY
157.	KING PROSPER INVESTMENTS LTD
158.	KINGDOM NEW LTD
159.	KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED
160.	KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY
161.	LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED
162.	LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED
163.	LOGISTIC SMART LTD
164.	LOWESWATER LTD
165.	MACHINE SAZI ARAK
166.	MAGNA CARTA LIMITED
167.	MALSHIP SHIPPING AGENCY
168.	MARBLE SHIPPING LIMITED
169.	MAROUN OIL & GAS COMPANY
170.	MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY
171.	MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD
172.	MAZANDARAN CEMENT COMPANY
173.	MEHR CAYMAN LTD
174.	MELLAT BANK SB CJSC
175.	MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS
176.	MELLI BANK PLC
177.	MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL

178.	MELODIOUS MARITIME INCORPORATION
179.	METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD
180.	MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)
181.	MILL DENE LTD
182.	MINISTRY OF ENERGY
183.	MINISTRY OF PETROLEUM
184.	MODALITY LTD
185.	MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD
186.	MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION
187.	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
188.	NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL
189.	NAMJOO, Majid
190.	NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG
191.	NARMADA SHIPPING
192.	NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY
193.	NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY
194.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY
195.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (A.K.A.: NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)
196.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD
197.	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED
198.	NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)
199.	NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)
200.	NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY
201.	NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY
202.	NEUMAN LTD
203.	NEW DESIRE LTD
204.	NEW SYNERGY
205.	NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED
206.	NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
207.	NINTH OCEAN GMBH & CO. KG

18.10.2015

EN

Official Journal of the European Union

L 274/195

208.	NOOR AFZA GOSTAR
209.	NORTH DRILLING COMPANY
210.	NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY
211.	OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH
212.	OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED
213.	ONERBANK ZAO
214.	OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED
215.	PACIFIC SHIPPING
216.	PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE
217.	PARTNER CENTURY LTD
218.	PEARL ENERGY COMPANY LTD
219.	PEARL ENERGY SERVICES, SA
220.	PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
221.	PETRO SUISSE
222.	PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD
223.	PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY
224.	PETROPARS INTERNATIONAL FZE
225.	PETROPARS IRAN COMPANY
226.	PETROPARS LTD
227.	PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY
228.	PETROPARS UK LIMITED
229.	PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED
230.	POST BANK OF IRAN
231.	POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHT E TAJHIZATE NIROOGAHI)
232.	PROSPER METRO INVESTMENTS LTD
233.	RASTKHAH, Engineer Naser
234.	REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED
235.	RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
236.	REZVANIANZADEH, Mohammad Reza
237.	RISHI MARITIME INCORPORATION

238.	SACKVILLE HOLDINGS LTD
239.	SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY
240.	SALEHI, Ali Akbar
241.	SANFORD GROUP
242.	SANTEXLINES
243.	SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH
244.	SECOND OCEAN GMBH & CO. KG
245.	SEIBOW LOGISTICS LIMITED
246.	SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
247.	SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG
248.	SHALLON LTD
249.	SHEMAL CEMENT COMPANY
250.	SHINE STAR LIMITED
251.	SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY
252.	SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD
253.	SINA BANK
254.	SINO ACCESS HOLDINGS
255.	SINOSE MARITIME
256.	SISCO SHIPPING COMPANY LTD
257.	SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
258.	SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
259.	SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
260.	SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG
261.	SMART DAY HOLDINGS LTD
262.	SOLTANI, Behzad
263.	SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)
264.	SOROUGH SARMIN ASATIR
265.	SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD
266.	SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
267.	SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED

268.	SPRINGTHORPE LIMITED
269.	STATIRA MARITIME INCORPORATION
270.	SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)
271.	SYSTEM WISE LTD
272.	TAMALARIS CONSOLIDATED LTD
273.	TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
274.	TENTH OCEAN GMBH & CO. KG
275.	TEU FEEDER LIMITED
276.	THETA NARI NAVIGATION
277.	THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH
278.	THIRD OCEAN GMBH & CO. KG
279.	THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
280.	THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG
281.	TOP GLACIER COMPANY LIMITED
282.	TOP PRESTIGE TRADING LIMITED
283.	TRADE CAPITAL BANK
284.	TRADE TREASURE
285.	TRUE HONOUR HOLDINGS LTD
286.	TULIP SHIPPING INC
287.	TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH
288.	TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG
289.	UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL
290.	VALFAJR 8TH SHIPPING LINE
291.	WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY
292.	WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED
293.	WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED
294.	ZANJANI, Babak
295.	ZETA NERI NAVIGATION.'